



**АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ
СТАТУТАРНИ ЕДИНЕЧНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
ЗА ГОДИНАТА ЗАВРШЕНА НА
31 ДЕКЕМВРИ 2010 ГОДИНА И
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ**

СОДРЖИНА

Страна

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ	3
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА	4
БИЛАНС НА УСПЕХ	5
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	6
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	8
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	9
ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО	9
СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ	9
ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ	20
СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ	21
СЕГМЕНТНО ИЗВЕСТУВАЊЕ	22
МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	24
НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	25
ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ	26
ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА	29
ВЛОЖУВАЊА ВО ПОДРУЖНИЦИ	30
ЗАЛИХИ	30
ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИТЕ	31
ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА	31
ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	31
АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ	32
ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ	32
ОБВРСКИ ЗА КРЕДИТИ	33
ОБВРСКИ ЗА ОТПРЕМНИНИ	33
ОДЛОЖЕНИ ДАНОЦИ	34
ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И ОСТАНАТИ ОБВРСКИ	35
РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ОСТАНАТИ ОБВРСКИ И ТРОШОЦИ	36
ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	36
ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	36
ВИДОВИ НА ТРОШОЦИ	36
ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИ	37
ТРОШОЦИ НА ФИНАНСИРАЊЕ	37
ДАНОК НА ДОБИВКА	37
ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	38
ДИВИДЕНДА	38
ПРЕВЗЕМЕНИ ОБВРСКИ	38
ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ	38
ОДНОСИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ	38
НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ	40

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

ДО СОПСТВЕНИЦИТЕ И РАКОВОДСТВОТО НА АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи (стр. 4 до 40) на Алкалоид АД Скопје (во понатамошниот текст “Друштвото”), кои се состојат од извештајот за финансиска состојба на 31 декември 2010 година, како и извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината што тогаш завршува и прегледот на значајните сметководствени политики и останати белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија, како и за интерните контроли кои се релевантни за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија и Законот за ревизија на Република Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот со цел дизајнирање на ревизорски постапки коишто се соодветни на околностите, но не за цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи на Алкалоид АД Скопје за годината која завршува на 31 декември 2010, се подготвени, во сите материјални аспекти, во согласност со сметководствената регулатива на Република Македонија

Дилоит доо

Лидија Нануш
Директор
Овластен ревизор



Александар Аризанов
Овластен ревизор

Скопје, 15 март 2011 година

(Во илјади Денари)


ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

	Белешка	За годината што завршува на 31 декември	
		2010	2009
Средства			
Постојани средства			
Материјални средства	6	3.680.282	3.844.203
Нематеријални средства	7	346.613	243.332
Одложени даночни средства	19	10.557	11.288
Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	9	5.695	6.394
Вложувања во подружници	10	72.488	31.433
Останати долгорочни побарувања	13	37.660	19.493
		4.153.295	4.156.143
Тековни средства			
Залихи	11	1.190.257	1.050.798
Побарувања од купувачите	12	2.242.649	1.901.510
Останати побарувања	13	203.218	182.462
Пари и парични еквиваленти	14	63.858	123.123
		3.699.982	3.257.893
Вкупно средства		7.853.277	7.414.036
Акционерска главнина и обврски			
Капитал и резерви			
Акционерски капитал	15	2.206.548	2.206.548
Премии од акции	15	734	734
Законски резерви		596.146	596.146
Останати резерви	16	1.278.359	1.369.508
Задржана добивка		2.337.168	1.924.380
		6.418.955	6.097.316
Долгорочни обврски			
Долгорочни кредити	17	223	811
Обврски за отпремнини	18	15.567	12.875
Одложени даночни обврски	19	27.521	13.488
		43.311	27.174
Тековни обврски			
Обврски кон добавувачи и останати обврски	20	999.113	872.726
Данок на добивка		7	4.480
Краткорочни кредити	17	391.891	412.340
		1.391.011	1.289.546
Вкупно обврски		1.434.322	1.316.720
Вкупно акционерска главнина и обврски		7.853.277	7.414.036

Белешките кон единечните финансиски извештаи се интегрален дел на овие финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите.

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Управниот одбор на Друштвото на ден 21 февруари 2011 година.

Одобрено од:
Живко Мукаетов
Генерален директор




Цветанка Симоновска
Финансиски директор



(Во илјади Денари)

БИЛАНС НА УСПЕХ

	Белешка	За годината што завршува на 31 декември	
		2010	2009
Продажби	5	5.142.517	4.688.145
Трошоци содржани во продадени готови производи и трговски стоки		(2.537.517)	(2.476.599)
Бруто добивка		2.605.000	2.211.546
Трошоци за истражување и развој		(76.484)	(66.698)
Трошоци на продажба и маркетинг		(1.574.837)	(1.330.174)
Административни трошоци		(257.817)	(246.538)
Резервирања за останати обврски и трошоци	21	(2.693)	(1.901)
Останати приходи од работењето	22	151.829	143.355
Останати расходи од работењето	23	(202.010)	(123.878)
Добивка од работењето		642.988	585.712
Курсни разлики (нето)	26	(7)	31
Трошоци на финансирањето (камати, нето)	26	(31.908)	(39.755)
Добивка пред оданочување		611.073	545.988
Данок на добивка	27	(29.495)	(42.721)
Нето добивка		581.578	503.267
Заработувачка по акција (во Денари)			
- Основна	28	408,79	353,74

Белешките кон единечните финансиски извештаи се интегрален дел на овие финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите.

(Во илјади Денари)

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

	Белешка	За годината што завршува на 31 декември	
		2010	2009
Нето добивка		581.578	503.267
Останата сеопфатна добивка:			
Движење на вложувањата	16	(85)	13
Одложен данок	16	(14.033)	921
Ревалоризација на средства	16	-	96.462
Останата сеопфатна добивка		(14.118)	97.396
Вкупно останата сеопфатна добивка		567.460	600.663

Белешките кон единечните финансиски извештаи се интегрален дел на овие финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите.

(Во илјади Денари)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА

	За годината што завршува на 31 декември					Вкупно
	Акционерски капитал	Премии од акции	Законски резерви	Останати резерви	Задржана добивка	
На 1 јануари 2009	2.206.783	906	596.146	1.522.389	1.366.473	5.692.697
Откуп на сопствени акции	(235)	(172)	-	-	-	(407)
Движење на вложувањата (Белешка 9)	-	-	-	13	-	13
Одложени даноци (Белешка 19)	-	-	-	921	-	921
Дивиденди	-	-	-	-	(195.637)	(195.637)
Ревалоризација на средства (Белешка 16)	-	-	-	96.462	-	96.462
Пренос од ревалоризација (Белешка 16)	-	-	-	(99.346)	99.346	-
Поврат од резервите за набавка на МСТ (Белешка 16)	-	-	-	(150.931)	150.931	-
Нето добивка за периодот	-	-	-	-	503.267	503.267
На 31 декември 2009	2.206.548	734	596.146	1.369.508	1.924.380	6.097.316
Движење на вложувањата (Белешка 9)	-	-	-	(85)	-	(85)
Одложени даноци (Белешка 19)	-	-	-	(14.033)	-	(14.033)
Дивиденда и данок на исплатена дивиденда и други распределби од добивката (Белешка 29)	-	-	-	-	(251.398)	(251.398)
Пренос од ревалоризација (Белешка 16)	-	-	-	(77.031)	77.031	-
Поврат на неисплатена дивиденда	-	-	-	-	5.577	5.577
Нето добивка за периодот	-	-	-	-	581.578	581.578
На 31 декември 2010	2.206.548	734	596.146	1.278.359	2.337.168	6.418.955

Белешките кон единечните финансиски извештаи се интегрален дел на овие финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите.

(Во илјади Денари)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

	За годината што завршува на 31 декември	
	2010	2009
Парични текови од редовните активности		
Наплатено од купувачи	4.787.619	4.532.442
Платено на добавувачите и работниците	(4.203.208)	(3.747.738)
Паричен тек од работењето	584.411	784.704
Примени камати	151	2.086
Платени даноци од добивка	(46.687)	(78.537)
Нето парични текови од редовни активности	537.875	708.253
Парични текови од инвестициони активности		
Набавка на основни средства	(289.172)	(467.729)
Продажба на вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба (Белешка 9)	-	2.059
Набавка на вложувања во подружници (Белешка 10)	(41.055)	-
Примени дивиденди	34	38
Одливи од кредити на вработените	(3.123)	(3.312)
Приливи од депозити во банки	-	22.006
Приливи/(одливи) од позајмици на поврзани субјекти	16.661	(49.434)
Нето пари користени во инвестициони активности	(316.655)	(496.372)
Парични текови од финансиски активности		
Приливи од кредити	1.075.410	1.413.877
Отплата на кредити	(1.096.450)	(1.477.168)
Платени камати	(30.194)	(41.150)
Камати од вложувања во обврзници	338	-
Откуп на сопствени акции	-	(407)
Надоместоци на акционерите и данок на исплатена дивиденда и други распределби од добивката	(229.589)	(193.987)
Нето пари користени во финансиски активности	(280.485)	(298.835)
Нето намалување на пари и парични еквиваленти	(59.265)	(86.954)
Пари и парични еквиваленти на почеток на годината	123.123	210.077
Пари и парични еквиваленти на крајот на годината	63.858	123.123

Белешките кон единечните финансиски извештаи се интегрален дел на овие финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите.

(Во илјади Денари)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

Алкалоид АД Скопје (во понатамошниот текст: “Друштвото”) произведува и продава разновидни фармацевтски, хемиски и козметички производи и производи од билно потекло. Алкалоид АД Скопје има основано дванаесет подружници и една фондација во Република Македонија и други земји. Имињата на подружниците се дадени во точка 10 од Белешките кон единечните финансиски извештаи.

Алкалоид АД Скопје, матичното друштво е акционерско друштво, основано и со седиште во Република Македонија. Адресата на Друштвото е:

Бул. Александар Македонски 12
1000 Скопје
Република Македонија

Акциите на Алкалоид АД Скопје котираат на официјалниот пазар на Македонската берза за хартии од вредност од 2002 година.

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики кои се применети при подготвувањето на финансиските извештаи се дадени подолу. Сметководствените политики се применуваат конзистентно во текот на целата презентирана година.

2.1 Основа за подготвување на финансиските извештаи

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва (Службен весник на РМ бр.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10 и 8/11) правните лица во Република Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународните стандарди за финансиско известување објавени во Службен весник на Република Македонија.

На 29 декември 2009 година, донесен е нов Правилник за водење сметководство (Службен весник на РМ 159/2009) во кој се објавени Меѓународни сметководствени стандарди (МСС), Меѓународни стандарди за финансиско известување (МСФИ), заедно со толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ), утврдени и издадени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС) заклучно со 1 јануари 2009 година. Овој правилник се применува од 1 јануари 2010 година.

Меѓутоа, до датумот на составување на придружните финансиски извештаи не се преведени и објавени сите измени и дополнувања на МСС/МСФИ и толкувања на КТМФИ кои стапиле на сила за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2009 година. Притоа придружните финансиски извештаи на Друштвото се прикажани во согласност со билансните шеми објавени во Правилникот за формата и содржината на годишната сметка (Службен весник на Република Македонија бр. 113/06), чиј сет на финансиски извештаи отстапува од оние дефинирани во МСС 1 - Презентирање на финансиските извештаи и притоа во поединечни делови отстапува од начинот на презентација на одредени билансни позиции предвидени со наведениот стандард. Поради тоа извршени се одредени рекласификации на поединечните позиции со цел прикажување на финансиските извештаи во форматот кој се бара од овој стандард. Објавените стандарди и толкувања кои се стапени на сила во тековниот период, а кои сèуште не се официјално преведени и усвоени, како и објавените стандарди и толкувања кои сèуште не се во примена се обелоденети во белешките 2.2 и 2.3.

(Во илјади Денари)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

2.1 Основа за подготвување на финансиските извештаи (продолжение)

Во врска со погоре наведеното, а имајќи ги во вид потенцијалните материјално значајни ефекти од разликите помеѓу сметководствените прописи на Република Македонија и МСФИ/МСС, кои можат да имаат влијание на реалноста и објективноста на финансиските извештаи на Друштвото, придружените финансиски извештаи не можат да се сметаат за финансиски извештаи изготвени во согласност со МСФИ и МСС.

Финансиските извештаи се составени во согласност со принципот на набавна вредност, освен ако не е поинаку наведено во сметководствените политики кои се дадени во натамошниот текст.

Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги применува сметководствените политики наведени во белешката 2.

Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото, како и во останатите придружни белешки кон финансиските извештаи се прикажани во илјади македонски Денари, освен ако не е поинаку наведено. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Македонија.

2.2 Објавени стандарди и толкувања кои се во сила во тековниот период а кои сè уште не се официјално преведени и усвоени

На денот на издавањето на овие финансиски извештаи, подолу наведените стандарди и измени на стандарди беа издадени од страна на Одборот за меѓународни сметководствени стандарди, и толкувања објавени од страна на Комисијата за толкувања за меѓународно финансиско известување, но истите не се официјално усвоени во Република Македонија за годишните периоди на известување кои започнуваат на 1 јануари 2010 година.

- Измени на МСФИ 7 “Финансиски инструменти: Обелоденувања” - Измени со кои се подобруваат обелоденувањата на објективната вредност и ризикот на ликвидност (ревизиран во март 2009, применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2009 година);
- Измени на МСФИ 1 “Првично усвојување на меѓународните стандарди за финансиско известување” - Дополнителни исклучоци за ентитети кои прв пат ги применуваат МСФИ Измени кои се однесуваат на средствата во индустријата за нафта и гас и утврдување дали договорите содржат лизинг (ревизиран во јули 2009, применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2010 година);
- Измени и дополнувања на различни стандарди и толкувања резултат на Проектот за годишно квалитативно подобрување на МСФИ објавен на 16 април 2009 година (МСФИ 5, МСФИ 8, МСС 1, МСС 7, МСС 17, МСС 36, МСС 39, КТМФИ 16) - првенствено со намера да се отстранат неусогласеностите и појаснување на формулацијата во текстот (измените на стандардите се применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2010 година, додека измените на КТМФИ за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година);
- Измени на МСС 38 “Нематеријални средства” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година);

(Во илјади Денари)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

2.2 Објавени стандарди и толкувања кои се во сила во тековниот период а кои сè уште не се официјално преведени и усвоени (продолжение)

- Измени на МСФИ 2 “Плаќање врз основа на акции” - Измени како резултат на Проектот за годишно квалитативно подобрување на МСФИ (ревидиран во април 2009 година, применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година) и измени кои се однесуваат на трансакции на групни готовински плаќања врз основа на акции (ревидиран во јуни 2009 година, применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2010 година);
- Измени на КТМФИ 9 “Повторна проценка на вградените деривативи” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година) и МСС 39 “Финансиски инструменти: Признавање и мерење” - Вградени деривативи (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 30 јуни 2009 година);
- КТМФИ 18 “Пренос на средства од купувачи” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2009 година).

2.3 Објавени стандарди и толкувања кои сè уште не се во сила во тековниот период

На денот на издавањето на овие финансиски извештаи објавени се следните стандарди, нивните дополнувања и толкувања кои се уште не се во примена:

- “Сеопфатна рамка за финансиско известување на 2010 година” што претставува измена на “Рамката за подготовка и прикажување на финансиските извештаи” (применлива од датумот на објавување, односно од септември 2010 година);
- МСФИ 9 “Финансиски инструменти” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013 година);
- Дополнувања на МСФИ 1 “Првично усвојување на меѓународните стандарди за финансиско известување” - Ограничен исклучок од споредбени обелоденувања пропишани во рамките на МСФИ 7 кај ентитети кои прв пат го применуваат МСФИ (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2010 година);
- Дополнувања на МСФИ 1 “Првично усвојување на меѓународните стандарди за финансиско известување” - Висока хиперинфлација и отстранување на фиксни датуми за ентитети кои прв пат го применуваат МСФИ (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2011 година);
- Дополнувања на МСФИ 7 “Финансиски инструменти: Обелоденувања” - Пренос на финансиски средства (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2011 година);
- Дополнувања на МСС 12 “Даноци на добивка” - Одложен данок: поврат на средствата кои се наоѓаат во основата (применлив за годишните периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2012 година);

(Во илјади Денари)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

2.3. Објавени стандарди и толкувања кои сè уште не се во сила во тековниот период (продолжение)

- Дополнувања на МСС 24 “Обелоденувања за поврзани страни” - Поедноставени барања за обелоденувања кај ентитети кои се под (значителна) контрола или влијание на владата и појаснување на дефиницијата за поврзани страни (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2011 година);
- Дополнувања на МСС 32 “Финансиски инструменти: презентирање” - Сметководство за правата на издавање на акции (применлив за годишните периоди на известување кои започнуваат на или по 1 февруари 2010 година);
- Дополнувања на различни стандарди и толкувања “Подобрувања на МСФИ (2010)” се резултат на Проектот за годишно квалитативно подобрување на МСФИ објавен на 6 мај 2010 година (МСФИ 1, МСФИ 3, МСФИ 7, МСС 1, МСС 27, МСС 34, КТМФИ 13) првенствено со намера да се отстранат неусогласеностите и појаснување на формулацијата во текстот (најголем дел од дополнувањата ќе бидат применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2011 година);
- Дополнувања на КТМФИ 14 МСС 19 “Ограничување на дефинираните примања, минималните барања за финансирање и нивната интеракција” - Преплатени минимални барања за финансирање (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2011 година);
- КТМФИ 19 “Порамнување на финансиски обврски со инструменти на главнината” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2010 година).

Раководството го проценува влијанието на промените на МСС, новите МСФИ и толкувањата на финансиските извештаи. Иако поголем дел од овие промени не се применливи во работењето на Друштвото, раководството не изразува експлицитна и безрезервна изјава за усогласеноста на финансиските извештаи со МСС и МСФИ, кои се применуваат за периодот прикажан во приложените финансиски извештаи.

Подготвувањето на финансиските извештаи во согласност со Законот за трговски друштва и Правилникот за водење на сметководство бара примена на проценки и претпоставки од страна на менаџментот на Друштвото, кои влијаат врз искажаните позиции во финансиските извештаи. Иако оценките на раководството се базираат на разумни информации и познавања за настаните и активностите, фактичките резултати може да се разликуваат од проценетите. Проценките на раководството се прикажани во Белешка 4.

2.4 Подружници

Подружниците се правни лица кај кои Друштвото има контрола врз финансиските и деловните политики и поседува повеќе од една половина од гласачките права. Постоенето на контрола и ефектот од поседувањето на гласовите се зема предвид при одредување дали Друштвото има контрола врз друго правно лице. Набавна вредност на вложувањето претставува објективната вредност на даденото средство. Друштвото ги евидентира вложувањата по нивната набавна вредност намалена за евентуално обезвреднување.

(Во илјади Денари)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

2.5 Вложување во придружено правно лице

Придружено друштво е правно лице во кое Друштвото има значително влијание, но не и контрола врз финансиските и деловните политики на тоа правно лице. Вложувањето во придружено правно лице се евидентира по пазарна вредност.

2.6 Гудвил

Гудвил претставува вишок на набавната вредност на стекнувањето над учеството на Друштвото во објективната вредност на стекнатите средства и обврски на подружници или придружени правни лица, кои можат да се идентификуваат на датумот на трансакцијата. Гудвилот се признава како средство и се амортизира на систематска основа во рамките на неговиот корисен век на употреба.

Во случај на продажба на подружници или придружени правни лица, соодветниот дел на неамортизираниот гудвил се вклучува во одредување на добивката, односно загубата од трансакцијата.

2.7 Сегментно известување

Известувањето по оперативни сегменти е конзистентно со начините на интерно известување за потребите на Управниот одбор. Управниот одбор е одговорен за стратешките одлуки за секој од сегментите.

2.8 Курсни разлики

Валута за вреднување и обелоденување

Валута за вреднување и обелоденување на трансакциите на Друштвото е македонскиот Денар. Износите вклучени во финансиските извештаи се прикажани во илјади ф, освен ако поинаку не е наведено.

Трансакции и состојби

Трансакциите направени во странски средства на плаќање се пресметуваат во македонски Денари по курсот кој важел на денот на трансакцијата. Курсните разлики настанати од таквите трансакции во текот на годината и од сведувањето на средствата и обврските искажани во странски средства за плаќање по курсот кој важел на денот на Извештајот за финансиската состојба, се искажуваат во Билансот на успех како приходи или расходи. Курсните разлики настанати од искажувањето во Денари на вложувањата изразени во странски средства за плаќање, се прикажани во главнината.

2.9 Материјални средства

Материјалните средства иницијално се прикажуваат по нивната набавна вредност. Земјиштето, градежните објекти и дел од опремата се прикажани по нивната пазарна вредност врз основа на процена направена од страна на независен проценител, намалени за исправката на вредност. Набавната вредност заедно со акумулираната исправка на вредност се корегирани за ефектот на ревалоризацијата што произлегува од нивната проценка, со цел сегашната вредност да е еднаква на објективната вредност. Останатите материјални средства се искажани по нивната набавна вредност намалена за исправката на вредност. Набавната вредност претставува фактурна вредност на набавените материјални средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

(Во илјади Денари)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

2.9 Материјални средства (продолжение)

Издатоците за реконструкција, адаптација или друго вложување со кои се зголемува корисниот век на употреба или капацитетот се капитализираат со нивното настанување. Издатоците за редовно одржување и поправки се евидентираат како расход во моментот на нивното настанување.

Позитивниот ефект од процената на материјалните средства се евидентира во главнината како ревалоризациона резерва. Негативниот ефект од процената на материјалните средства се евидентира во главнината, до износот на ревалоризационата резерва на одредено средство, а разликата се евидентира во Билансот на успех. Остатокот од ревалоризационата резерва се пренесува на задржаната добивка во моментот на отуѓувањето на средството.

Земјиштето не се амортизира. Амортизацијата на останатите материјални средства се пресметува со примена на праволиниската метода и е наменета за алоцирање на набавната или проценетата вредност на основните средства во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на материјалните средства. Предвидениот корисен век на средствата е:

Згради	20 - 40	Години
Опрема за производство	10 - 20	Години
Возила	4	Години
Мебел, компјутери и останата опрема	4 - 10	Години

Резидуалната вредност на средствата и нивниот предвиден век на користење се проценува на денот на Извештајот за финансиската состојба и се корегира доколку е потребно.

Сегашната вредност на материјалните средства се намалува до износот на надоместувачката вредност во случај кога сегашната вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност.

Отстапените или на друг начин отуѓени материјални средства се елиминираат од Извештајот за финансиската состојба заедно со исправката на вредноста. Добивката или загубата што произлегува од таквото отуѓување се книжи во Билансот на успех.

2.10 Нематеријални средства

Нематеријалните средства се состојат од жигови, лиценци и софтвер. Нематеријалните средства се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за исправката на вредноста. Набавната вредност претставува фактурна вредност на набавените нематеријални средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното право на користење.

Амортизацијата на нематеријалните средства се врши во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на нематеријалните средства, а најмногу до 10 години.

(Во илјади Денари)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

2.10 Нематеријални средства (продолжение)

Издатоците за истражување и развој се признаваат како расходи при нивното настанување. Интерно креираните издатоци се признаваат како нематеријални средства, доколку е извесно дека ќе креираат идни економски користи и трошоците за нивно настанување со сигурност може да се измерат. Друштвото смета дека законските и други неизвесности при креирањето на нови производи придонесуваат критериумите за признавање да не се исполнети сè до комерцијалното промовирање на производите и поради тоа, претходно настанатите издатоци за развој се признаваат како расходи. По комерцијалното промовирање на производите не настануваат позначајни директни трошоци за развој.

2.11 Обезвреднување на средства

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат, се предмет на годишна анализа за можноста од нивно обезвреднување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста од нивно обезвреднување секогаш кога настаните или измените во деловните услови укажуваат дека нивната сегашна вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загубата од обезвреднување се евидентира за износот за кој сегашната вредност на средството ја надминува вредноста за неговото повторно надоместување. Надоместувачката вредност претставува повисоката вредност од нето продажната цена на средството, намалена за трошоците на продажба, и неговата употребна вредност. Со цел за да се процени обезвреднувањето, средствата се групирани во најмали единици кои генерираат пари. Нефинансиските средства, освен гудвилот, кои се обезвреднети се проценуваат за можната корекција на обезвреднувањето на денот на Извештајот за финансиската состојба.

2.12 Финансиски средства

Финансиските средства на Друштвото се класифицирани во следните категории: позајмици и побарувања и хартии од вредност расположливи за продажба. Класификацијата на вложувањата е направена во зависност од намената за која финансиските средства се набавени. Класификацијата на финансиските средства се дефинира во моментот на нивната набавка и се анализира на секој датум на известување.

Позајмици и побарувања

Позајмиците и побарувањата се финансиски средства со дефинирани услови за плаќање и не се котирали на пазарите на хартии од вредност. Позајмиците и побарувањата се вклучени во тековните средства, освен оние кои имаат доспевање подолго од 12 месеци по датумот на Извештајот за финансиската состојба. Позајмиците и побарувањата се прикажани во Извештајот за финансиската состојба на позицијата Побарувања од купувачите и останати побарувања (Белешка 2.14).

Хартии од вредност расположливи за продажба

Финансиските средства “расположливи за продажба” се класифицирани како нетековни средства, освен оние кои раководството планира да ги отуѓи во период пократок од 12 месеци по датумот на Извештајот за финансиската состојба.

(Во илјади Денари)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

2.12 Финансиски средства (продолжение)

Хартии од вредност расположливи за продажба (продолжение)

Набавката и продажбата на финансиските средства се евидентира на денот на тргувањето. Вредноста на набавката ги вклучува и трошоците за трансакцијата. Финансиските средства се бришат од евиденцијата во моментот на нивната продажба или во моментот на завршување на правото за добивање на надоместок. Финансиските средства “расположливи за продажба” се вреднуваат по нивната пазарна вредност. Друштвото исто така има вложувања во акции кои не котираат на пазар за хартии од вредност но се класифицирани како финансиски средства “расположливи за продажба” и се вреднуваат по набавна вредност, бидејќи Друштвото очекува дека набавната вредност ќе се приближи до пазарната вредност. Позајмиците и побарувањата се вреднуваат по нивната амортизирана вредност со примена на ефективна каматна стапка.

Промените во вредноста на финансиските средства се евидентираат во главнината и во извештајот за сеопфатна добивка.

Во моментот на продажба на финансиските средства, акумулираниот износ во главнината што произлегува од промената на вредноста на финансиските средства се евидентира во Билансот на успех. Дивидендите што се добиваат од поседувањето на финансиските средства се евидентираат во Билансот на успех со стекнување на правото за добивање парични средства.

Пазарната вредност на финансиските средства се базира на последната тргувана цена на акцијата на Македонската берза за хартии од вредност. Вложувањата за кои вредноста не може со сигурност да се измери се прикажани според нивната набавна или ревалоризирана вредност намалена за исправката на вредноста.

На крајот на секој известувачки период, Друштвото врши анализа на вредноста на финансиските средства. Во случај кога постојат доволно индикатори дека вредноста на финансиските средства е неповратно намалена под нивната сегашна вредност, овие финансиски средства се сметаат за обезвреднети. Во тој случај, разликата помеѓу износот на обезвреднувањето и ревалоризационата резерва во главнината што произлегува од промената на вредноста на финансиските средства се евидентира во Билансот на успех. Загубата од обезвреднување на вложувањата која што е евидентирана во Билансот на успех не се враќа повторно преку истиот. Анализата на обезвреднувањето на побарувањата од купувачите е опишана во Белешка 2.14.

2.13 Залихи

Залихите се искажуваат по цената на чинењето или по нето очекуваната продажна вредност во зависност од тоа која е пониска. Цената на чинење е пресметана врз база на стварните цени. Цената на чинењето на производството во тек, полупроизводите и готовите производи, ги опфаќа сите директни трошоци на производство и производните општи трошоци. Нето очекуваната продажна вредност претставува проценета продажната вредност намалена за трошоците за продажба.

(Во илјади Денари)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

2.14 Побарувања од купувачите

Побарувањата од купувачите се искажани по фактурираната вредност намалена за исправката на побарувањата. Исправката на вредноста на побарувањата од купувачите се врши секогаш кога постојат објективни докази дека побарувањето не може да се наплати. Индикаторите кои се користат при проценката за ненаплативост на побарувањата се: несолвентност, можноста од ликвидација и стечај и доцнење при исплатата на побарувањата. Износот на исправката на вредноста претставува разлика помеѓу фактурната вредност на побарувањата и износот кој се очекува да биде надоместен. Направената исправка на побарувањата се прикажува на позицијата: “Трошоци на продажба и маркетинг” во Билансот на успех.

2.15 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина на сметките во банките и во благајните.

2.16 Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од обични акции. Откупот на сопствени акции се прикажува како намалување на акционерскиот капитал зголемен за сите трошоци за негово откупување или отуѓување. Отуѓувањето на сопствените акции се прикажува како зголемување на акционерскиот капитал и е еднаков на готовинските приливи намалени за сите трошоци на трансакцијата.

2.17 Обврски по кредити

Иницијално, кредитите се прикажуваат по нивната номинална вредност, намалени за трошоците на трансферот. Во понатамошните периоди, кредитите се прикажуваат намалени за пресметаната камата.

Кредитите се прикажани како тековни обврски, освен за делот кој доспева по 12 месеци од денот на Извештајот за финансиската состојба.

2.18 Одложен данок на добивка

Данокот на добивка се пресметува и плаќа согласно одредбите на Законот за данок на добивка. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно утврдено од даночните органи. Крајниот данок по стапка од 10% се пресметува на утврдената добивка од Билансот на успех, корегирана за одредени ставки согласно законските одредби.

Како резултат на антикризните мерки, во 2009 година во Република Македонија извршена е измена на во Законот за данок на добивка, при што приходите веќе не се предмет на оданочување. Со данокот на добивка, се оданочуваат даночно непризнаените расходи.

Одложениот данок е пресметан за временските разлики помеѓу даночната основица и сегашната вредност на средствата и обврските. Одложениот данок не се пресметува при почетно вреднување на средствата и обврските, доколку во моментот на трансакцијата нема влијание врз даночната добивка или загуба. Одложениот данок се пресметува со примена на тековната даночна стапка. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви временски разлики. Одложеното даночно средство е пресметано врз основа на веројатноста на постоење на идни оданочиви добивки кои ќе овозможат искористување на одложеното даночно средство.

(Во илјади Денари)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

2.18 Одложен данок на добивка (продолжение)

Одложеното даночно средство е пресметано за временските разлики од вложувања во подружниците, освен ако времето на реализација на временските разлики е контролирано од страна на Друштвото и е извесно дека истите нема да се реализираат во догледна иднина.

2.19 Користи на вработените

Обврски за пензии

Друштвото има обврска за исплата на надомести на вработените кои се категоризирани како “Дефинирани користи” и “Дефинирани придонеси”. Обврските се дефинирани како:

- “Дефинирани користи” на вработените - претставува обврска за исплата на надомести во моментот на пензионирање и вообичаено зависи од еден или повеќе фактори како што се години на старост, работен стаж и надоместоци.
- “Дефинирани придонеси” на вработените - претставува обврска за исплата на пензиско осигурување во државни и приватни фондови. Друштвото нема обврска за исплата на дополнителни износи доколку државните и приватните пензиски фондови немаат доволно средства за исплата на пензиите.

Обврската дефинирана во Извештајот за финансиската состојба за користите на вработените е прикажана според сегашната вредност на идните готовински одливи. Износот на “Дефинирани користи” се пресметува на годишно ниво од страна на независен актуар со примена на Кредитната метода на проектирани единици. Сегашната вредност на “Дефинирани користи” се пресметува со дисконтирање на проценетите идни готовински одливи, со примена на каматната стапка на високо ликвидни корпоративни обврзници, деноминирани во валутата во која дефинираните користи ќе бидат платени и кои имаат приближно еднаков период на доспевање со периодот на доспевање на дефинираните користи.

Друштвото има законска обврска за исплата на пензиско осигурување во државни и приватни фондови. По исплатата на придонесите за пензиско осигурување, Друштвото нема идна обврска по овој основ. Придонесите се евидентираат како користи на вработените во Билансот на успех во моментот на нивно доспевање. Однапред платените придонеси се евидентираат како побарувања само доколку се осигура иден поврат на платените средства или идно намалување на обврската.

Технолошки вишок

На вработените кои се отпуштени како “технолошки вишок” или доброволно им престанал работниот однос во Друштвото, им се исплаќа паричен надомест. Надоместот за “технолошки вишок” се евидентира врз основа на настанат доброволен прекин на работниот однос, доставена и прифатена понуда од страна на вработениот за доброволен прекин на работен однос. Стекнатото право на исплата како резултат на “технолошки вишок” или на основа на доброволен престанок на работниот однос, се евидентира како краткорочна обврска и се очекува да се исплати.

(Во илјади Денари)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

2.19 Користи на вработените (продолжение)

Учество во добивка

На вработените може да им се признае право на учество во добивката со одлука на Управниот одбор на Друштвото за распределба на добивката. Стекнатото право на учество во добивка се евидентира како краткорочна обврска и се очекува да се исплати.

2.20 Резервирања

Резервирања за обновување на околината, реструктурирање или тужби против Друштвото се признаваат кога постои законска или судска обврска како резултат на минат настан и кога износот на надоместот со голема веројатност може да се предвиди. Резервирања не се вршат за идни загуби од работењето. Резервирањата се евидентираат според нивната сегашна вредност на очекуваните трошоци, потребни за надоместување на обврската.

2.21 Формирање на приходот (признавање и мерење)

Приходот претставува објективна вредност на примениот надомест или побарувањето за продадени добра и услуги. Приходот се прикажува намален за данокот на додадена вредност, проценетите поврати, дисконтите и рабатите. Приходите се состојат од:

Приходи од продажба на производи

Приходите од продажба на производи се признаваат во моментот на испораката на производите и прифаќање од страна на купувачот.

Приходи од продажба на услуги

Приходите од продажба на услуги се признаваат во моментот на извршување на услугата имајќи го во предвид степенот на завршеност на договорената услуга.

Приходи од камати

Приходите од камати се пресметуваат со примена на ефективната каматна стапка. Приходот од камати се намалува до износот на надоместувачката вредност, во случај на обезвреднување на побарувањето и претставува дисконтиран износ на очекуваниот прилив на готовински средства.

Приходи од дивиденди

Приходите од дивиденди се признаваат во моментот на настанување на правото за надомест од страна на издавачите на сопственичките хартии од вредност.

2.22 Дивиденди

Друштвото ги евидентира обврските по дивиденди кон акционерите по одобрување на обврската за дивиденди на годишното Собрание на акционери.

2.23 Споредбени податоци

Заради посоодветно прикажување на тековната година одредени ставки од споредбените податоци се рекласифицирани. Сепак, овие рекласификации не резултираа со значајни промени во содржината и формата на финансиските информации презентирани во финансиските извештаи.

(Во илјади Денари)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3. ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

3.1 Видови финансиски ризици

Во своето работење, Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарен ризик (ризик од промена на девизните курсеви, пазарните вредности и цените), кредитен ризик, ризик од неликвидност и каматен ризик. Пристапот на Друштвото во управување со финансискиот ризик е насочен кон проценка на непредвидливоста на финансискиот пазар и настојува да изнајде начин за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти. Управувањето со ризикот го врши Финансискиот сектор, а врз основа на политиките одобрени од страна на Управниот одбор.

Пазарен ризик

а) Ризик од промена на девизниот курс

Друштвото е вклучено во меѓународни трансакции и е изложено на ризик од промена на девизните курсеви, како резултат на изложеност на домашната валута во однос на различните странски валути.

б) Ризик од промена на цените

Друштвото е изложено на ризик од промена на пазарната вредност на вложувањата расположливи за продажба. Друштвото не е изложено на ризик од промена на цената на готовите производи.

Кредитен ризик

Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик. Воспоставените политики и процедури овозможуваат продажба на купувачи со соодветна кредитна историја. Побарувањата од купувачите се состојат од голем број на салда. На тој начин, управувањето со кредитниот ризик вклучува политика на разумно намалување и дисперзија на концентрацијата на побарувањата во портфолиото на клиентите.

Ризик од неликвидност

Ризикот од неликвидност се управува преку обезбедување на доволни количества на готовина и можност за обезбедување на средства за кредитирање на операциите на Друштвото.

Каматен ризик

Друштвото не поседува значајни финансиски средства кои би обезбедиле принос на камати, така што готовинскиот тек на Друштвото не е под влијание на промените на пазарните каматни стапки.

Друштвото е изложено на каматен ризик за долгорочните и краткорочните кредити. Друштвото нема посебна политика за намалување на каматниот ризик, и истиот го регулира во директни преговори со банките. Каматните стапки на долгорочните кредити се значително помали од краткорочните и значајно не варираат. Каматите на краткорочните кредити земени од банките во земјата во тековниот период се зголемени во однос на минатата година.

(Во илјади Денари)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3. ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжение)

3.2 Објективна вредност

Објективната вредноста на вложените средства расположливи за продажба се базира на вредноста на акциите кои котираат на официјалниот финансиски пазар на денот на Извештајот за финансиската состојба.

За вреднување на вложувањата кои не котираат на официјалниот пазар, се применува тековната пазарна вредност на вложувања во хартии од вредност во иста или слична групација во која дејствува субјектот.

Сметководствената вредност намалена за проценетите исправки на вредноста на финансиските средства и обврски, со рок на доспевање пократок од една година, ја претставува приближно нивната објективна вредност.

Проценките на Друштвото се базираат на искуството и останатите фактори, вклучувајќи ги и очекувањата за идните настани за кои се верува дека се веројатни во сегашните околности.

4. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ

Друштвото врши проценка на идните настани. Проценетите износи вообичаено се блиски до реалните износи на остварените настани. Оние проценки кои може да имаат материјално влијание врз сегашната вредност на средствата и обврските во иднина се опишани подолу:

Објективна вредност на материјалните средства

Објективната вредност на проценетите материјални средства се анализира од страна на Друштвото на датумот на Извештајот за финансиската состојба дали претрпеле значајна промена во однос на вредноста на денот на проценката. Проценка на Друштвото е дека разликата помеѓу нивната пазарна вредност и проценетата сметководствена вредност е нематеријална и не влијае врз искажаниот резултат.

Објективна вредност на финансиските средства

Објективната вредност на финансиските средства расположливи за продажба, кои не котираат на официјалниот пазар на Македонската берза на хартии од вредност се евидентирани според нивната набавна вредност. Проценка на Друштвото е дека нивниот износ и разлика до можната пазарна вредност е нематеријална и истата нема никакво влијание врз искажаниот резултат, имајќи ги во предвид бројот на акциите во портфолиото на Друштвото, односно процентот на учество во вкупниот капитал на издавачите на хартии од вредност и нивната неликвидност.

Побарувања од купувачите

Друштвото врши анализа на објективна вредност на побарувањата од купувачите.

(Во илјади Денари)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

5. СЕГМЕНТНО ИЗВЕСТУВАЊЕ

Примарен известувачки образец - деловен сегмент

На 31 декември 2010 година, Друштвото беше организирано во четири известувачки сегменти:

- **Фармација** - производство и продажба на лекови за хумана медицина, ветеринарни лекови и фармацевтски суровини,
- **Хемија** - производство и продажба на хемиски производи,
- **Козметика** - производство и продажба на козметички производи,
- **Билкарство** - производство и продажба на производи од билно потекло .

Резултатите на сегментот за годината што завршува на 31 декември се:

	Продажби		Добивка од работењето	
	2010	2009	2010	2009
Фармација	4.200.041	3.811.328	580.363	547.220
Хемија	176.476	144.553	22.591	3.287
Козметика	589.716	555.514	35.050	26.771
Билкарство	176.284	176.750	4.984	8.434
Вкупно	5.142.517	4.688.145	642.988	585.712
Финансиски трошоци			(31.915)	(39.724)
Добивка пред даноци			611.073	545.988
Данок од добивка			(29.495)	(42.721)
Нето добивка			581.578	503.267

Средствата и обврските на сегментот за годината што завршува на 31 декември се:

Средства

	2010	2009
Фармација	6.741.396	6.296.736
Хемија	292.694	293.709
Козметика	499.224	489.622
Билкарство	319.963	333.969
Вкупно средства	7.853.277	7.414.036

Обврски

	2010	2009
Фармација	1.244.652	1.109.053
Хемија	37.639	55.815
Козметика	110.025	104.800
Билкарство	42.006	47.052
Вкупно обврски	1.434.322	1.316.720

(Во илјади Денари)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

5. СЕГМЕНТНО ИЗВЕСТУВАЊЕ (продолжение)

Примарен известувачки образец - деловен сегмент (продолжение)

Останати ставки на сегментот за годината што завршува на 31 декември се:

	Амортизација		Инвестиции	
	2010	2009	2010	2009
Фармација	234.836	217.966	267.226	470.985
Хемија	5.470	9.171	6.424	8.291
Козметика	10.709	14.193	4.832	2.605
Билкарство	9.327	11.447	2.156	2.338
Вкупно	260.342	252.777	280.638	484.219

Секундарен известувачки образец - географски сегмент

Република Македонија е матична земја на Друштвото каде се одвива дел од активностите.

	Проходи од продажба		Нетековни средства	
	2010	2009	2010	2009
Македонија	1.972.723	1.814.094	4.026.895	4.087.535
Србија	738.469	871.252	-	-
Хрватска	406.783	338.057	-	-
Босна и Херцеговина	612.695	592.921	-	-
Останати земји	1.411.847	1.071.821	-	-
Вкупно	5.142.517	4.688.145	4.026.895	4.087.535

Прикажувањето на продажбите е врз основа на потеклото на купувачот.

Информации за поголемите купувачи

Продажбите од сегментот Фармација се одвиваат во повеќе земји и преку повеќе купувачи. Нема купувач со поголемо учество во продажбите на фармацевтски производи. Кај продажбите на сегментот Хемија има еден поголем купувач што учествува во продажбите со 45,8% (2009: 29,9%).

Кај продажбите на сегментот Козметика има еден поголем купувач што учествува во продажбите со 13,5% (2009: 13,2%).

Кај продажбите на сегментот Билкарство има еден поголем купувач што учествува во продажбите со 16,9% (2009: 17,8%).

Видови на продажби

	2010	2009
Продажба на производи	4.741.236	4.308.143
Продажба на стоки	348.234	326.863
Продажба на услуги	2.194	14.637
Останата продажба	50.853	38.502
	5.142.517	4.688.145

(Во илјади Денари)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	<u>Земјиште</u>	<u>Градежни објекти</u>	<u>Опрема</u>	<u>Инвестиции во тек</u>	<u>Вкупно</u>
Набавна вредност					
На 1 јануари 2009	877.136	3.169.771	1.412.981	179.544	5.639.432
Зголемувања	-	1.743	-	390.774	392.517
Пренос од инвестиции во тек	-	127.401	411.132	(538.533)	-
Елиминација на средства	-	(3.329)	(10.477)	(1.853)	(15.659)
Ревалоризација	40.784	(1.339.982)	-	-	(1.299.198)
На 31 декември 2009	917.920	1.955.604	1.813.636	29.932	4.717.092
Исправка на вредност					
На 1 јануари 2009	-	1.425.723	715.884	-	2.141.607
Амортизација за 2009	-	75.287	139.415	-	214.702
Елиминација на средства	-	(2.956)	(9.653)	-	(12.609)
Ревалоризација	-	(1.470.811)	-	-	(1.470.811)
На 31 декември 2009	-	27.243	845.646	-	872.889
Сегашна вредност					
На 31 декември 2009	917.920	1.928.361	967.990	29.932	3.844.203
Набавна вредност					
На 1 јануари 2010	917.920	1.955.604	1.813.636	29.932	4.717.092
Зголемувања	455	-	-	126.198	126.653
Пренос од инвестиции во тек	-	35.324	103.335	(138.659)	-
Елиминација на средства	(78.537)	-	(16.009)	-	(94.546)
На 31 декември 2010	839.838	1.990.928	1.900.962	17.471	4.749.199
Исправка на вредност					
На 1 јануари 2010	-	27.243	845.646	-	872.889
Амортизација за 2010	-	49.170	160.474	-	209.644
Елиминација на средства	-	-	(13.616)	-	(13.616)
На 31 декември 2010	-	76.413	992.504	-	1.068.917
Сегашна вредност					
На 31 декември 2010	839.838	1.914.515	908.458	17.471	3.680.282

Земјиштето со површина од 116.464^м² согласно имотните листови издадени од АКН е во сопственост на Алкалоид АД Скопје. Во постапка на трансформација, согласно Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост (Службен Весник на РМ 4/2005, 13/2007, 165/2008 и 146/2009) е земјиште со површина од 224.247^м².

Земјиштето и градежните објекти се проценети по нивната пазарна вредност на 31 декември 2009 од страна на независен проценител. Ревалоризациониот вишок е пренесен во останати резерви на капиталот. Методите употребени при ревалоризација се: пазарна вредност, набавна вредност и дисконтинуиран паричен тек.

(Во илјади Денари)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (продолжение)

Историската вредност на земјиштето, зградите, опремата и инвестициите во тек изнесува:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Земјиште	51.058	51.058
Згради	1.671.221	1.705.677
Опрема	876.542	932.620
Инвестиции во тек	17.471	29.932
Сегашна вредност	<u>2.616.292</u>	<u>2.719.287</u>

7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	<u>Патенти и лиценци</u>	<u>Гудвил</u>	<u>Софтвер</u>	<u>Останати средства</u>	<u>Средства во подготовка</u>	<u>Вкупно</u>
Набавна вредност						
На 1 јануари 2009	54.388	-	114.486	10.981	67.420	247.275
Зголемување	-	-	234	-	91.468	91.702
Пренос од инвестиции во тек	56.312	-	7.068	1.646	(65.026)	-
Елиминација	(116)	-	-	-	(1.740)	(1.856)
На 31 декември 2009	110.584	-	121.788	12.627	92.122	337.121
Исправка на вредност						
На 1 јануари 2009	9.965	-	35.454	10.323	-	55.742
Амортизација за тековна година	15.079	-	22.710	286	-	38.075
Елиминација	(28)	-	-	-	-	(28)
На 31 декември 2009	25.016	-	58.164	10.609	-	93.789
Сегашна вредност на 31 декември 2009	85.568	-	63.624	2.018	92.122	243.332
Набавна вредност						
На 1 јануари 2010	110.584	-	121.788	12.627	92.122	337.121
Зголемување	-	-	172	-	153.813	153.985
Пренос од инвестиции во тек	55.559	-	9.091	13.083	(77.733)	-
Елиминација	(11)	-	(11.624)	(10.236)	-	(21.871)
На 31 декември 2010	166.132	-	119.427	15.474	168.202	469.235
Исправка на вредност						
На 1 јануари 2010	25.016	-	58.164	10.609	-	93.789
Амортизација за тековна година	26.363	-	23.036	1.299	-	50.698
Елиминација	(6)	-	(11.623)	(10.236)	-	(21.865)
На 31 декември 2010	51.373	-	69.577	1.672	-	122.622
Сегашна вредност на 31 декември 2010	114.759	-	49.850	13.802	168.202	346.613

Нематеријалните средства се состојат од жигови за регистрација на трговски марки и производи, студии за оправданост за инвестициите и набавка и имплементација на софтверско решение (САП).

(Во илјади Денари)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

8. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

Управување со ризикот од финансирање

Друштвото користи кредити со цел да обезбеди континуирано работење и да обезбеди поврат на вложувањата на инвеститорите и акционерите преку оптимизација на обврските по кредити и капиталот.

Раководството на Друштвото врши редовна анализа на кредитната задолженост.

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Обврски по кредити	392.114	413.151
Пари и парични еквиваленти	<u>(63.858)</u>	<u>(123.123)</u>
Нето обврски по кредити	328.256	290.028
Капитал	<u>6.418.955</u>	<u>6.097.316</u>
Нето обврски по кредити/Капитал	<u>5,11%</u>	<u>4,76%</u>

Финансиски инструменти и цели на управување со ризикот

Финансиските инструменти на Друштвото се состојат од пари и парични еквиваленти, купувачи и останати побарувања, добавувачи и останати обврски и кредити. Во текот на своето работење Друштвото е изложено на следните ризици:

Ризик од промена на девизни курсеви

Значаен дел од работењето на Друштвото како што се: продажбите на производи и услуги, набавка на основни средства, сировини и материјали, услуги и кредити се деноминирани во Денари од странски валути. Друштвото не користи финансиски инструменти за минимизирање на ризикот, од причини што такви инструменти не постојат на пазарот во Македонија.

Состојбата на девизните износи деноминирани во Денари е следната:

	<u>Обврски</u>		<u>Средства</u>	
	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
ЕУР	406.342	235.564	1.897.342	1.564.401
УСД	187.610	162.808	45.034	49.031
ЦХФ	25.774	6.556	504	507
Останати валути	267	195	353	764

Друштвото претежно е изложено на Евро.

Следната табела ја покажува сензитивната анализа за зголемување и намалување за 10% на македонскиот Денар во однос на соодветните странски валути. Сензитивната анализа е направена на девизните салда на средствата и обврските на денот на Извештајот за финансиската состојба. Позитивните износи претставуваат зголемување на добивката во Билансот на успех, а негативните износи претставуваат намалување.

(Во илјади Денари)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

8. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Ризик од промена на девизни курсеви (продолжение)

	Зголемување од 10% на вредноста на Денарот		Намалување од 10% на вредноста на Денарот	
	2010	2009	2010	2009
ЕУР	(149.100)	(132.884)	149.100	132.884
УСД	14.258	11.378	(14.258)	(11.378)
ЦХФ	2.527	605	(2.527)	(605)
Останати валути	(9)	(57)	9	57
Биланс на успех и Капитал	(132.324)	(120.958)	132.324	120.958

Сензитивноста на Друштвото кон странските валути во 2010 година е поголемо од 2009 година, како резултат на зголемување на побарувањата од купувачите во странство и намалување на девизните кредити и обврските кон странските добавувачи.

Ризик од промена на каматни стапки

Друштвото е изложено на ризик од промена на каматните стапки.

Следната табела ја покажува сензитивната анализа за зголемување и намалување за 10% на каматните стапки на кредитите на денот на Извештајот за финансиската состојба. Позитивните износи претставуваат зголемување на добивката во Билансот на успех, а негативните износи претставуваат намалување.

	Зголемување од 10%		Намалување од 10%	
	2010	2009	2010	2009
Кредити	3.191	3.975	(3.191)	(3.975)
Биланс на успех и Капитал	(3.191)	(3.975)	3.191	3.975

Доколку каматните стапки беа поголеми за 10% од тековните, добивката на Друштвото во 2010 година ќе беше помала за 3.191 илјади Денари, и обратно, доколку каматните стапки беа пониски добивката на Друштвото во 2010 година ќе беше поголема за 3.191 илјади Денари.

Раководството на Друштвото води грижа за обезбедување на ликвидноста. Во соодветни случаи, Друштвото користи краткорочни и долгорочни кредити за финансирање на работењето. Раководството управува со ризикот од ликвидност преку одржување на извесен износ на слободни пари и парични еквиваленти, секојдневно следење на состојбата на паричните средства и проекции за идните парични приливи и одливи. Друштвото има пристап до финансиски средства од банките со релативно ниска каматна стапка, што дополнително обезбедува можност за управување со ликвидноста.

(Во илјади Денари)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

8. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Ризик од ликвидност

Подолу е прикажана табелата за рочноста на финансиските обврски на Друштвото:

31 декември 2010	До 1 месец	1 - 3 месеци	3 - 12 месеци	12 - 60 месеци	Вкупно
Обврски кон добавувачи	695.754	143.759	7.655	-	847.168
Обврски за кредити	8.364	16.727	366.800	223	392.114
	704.118	160.486	374.455	223	1.239.282

31 декември 2009	До 1 месец	1 - 3 месеци	3 - 12 месеци	12 - 60 месеци	Вкупно
Обврски кон добавувачи	444.768	133.631	115.368	-	693.767
Обврски за кредити	25.049	356.852	30.439	811	413.151
	469.817	490.483	145.807	811	1.106.918

Подолу е прикажана табелата за рочноста на финансиските средства на Друштвото:

31 декември 2010	До 1 месец	1 - 3 месеци	3 - 12 месеци	12 - 60 месеци	Вкупно
Побарувања од купувачите	1.290.202	762.249	190.198	-	2.242.649
Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	-	-	-	5.695	5.695
	1.290.202	762.249	190.198	5.695	2.248.344

31 декември 2009	До 1 месец	1 - 3 месеци	3 - 12 месеци	12 - 60 месеци	Вкупно
Побарувања од купувачите	1.043.808	707.199	150.503	-	1.901.510
Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	-	-	-	6.394	6.394
	1.043.808	707.199	150.503	6.394	1.907.904

(Во илјади Денари)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

8. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

Даночен ризик

Македонската даночна регулатива постојано е предмет на различни толкувања и на чести промени. Како последица на тоа, трансакциите на Друштвото можат да бидат оспорени од страна на даночните органи и Друштвото би можело да се соочи со дополнителни даноци, казни и камати, кои би можеле да бидат значајни. Периодот за кој даночните и царинските органи можат да направат контрола со цел утврдување на даночните обврски на Друштвото е пет години.

9. ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
На 1 јануари	6.394	7.381
Зголемувања	753	1.766
Намалувања	(1.537)	(2.740)
Фер вредност на вложувањата	<u>85</u>	<u>(13)</u>
На 31 декември	<u>5.695</u>	<u>6.394</u>
Вложувањата се состојат од:		
	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Вложувања во некотирани компании	2.690	2.668
Вложувања во котирани компании	1.775	2.014
Вложувања во обврзници	<u>1.230</u>	<u>1.712</u>
	<u>5.695</u>	<u>6.394</u>

Вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба претставуваат вложувања во акции и удели на повеќе друштва и банки. Вложувањето во овие друштва и банки е помало од 10% од нивниот регистриран капитал.

Вложувањата во обврзници се однесува на обврзници за денационализација - трета емисија, кои носат годишна камата од 2% и доспеваат во 2014 година.

Вредноста на вложувањата во котираниите друштва е искажана по нивната пазарна вредност. Акциите кои не котираат на пазар за хартии од вредност, но се класифицирани како финансиски средства “расположливи за продажба” се вреднуваат по набавна вредност, бидејќи Друштвото очекува дека набавната вредност ќе се приближи до пазарната вредност.

(Во илјади Денари)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

10. ВЛОЖУВАЊА ВО ПОДРУЖНИЦИ

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Алкалоид ИНТ ДОО Љубљана, Словенија	557	557
Алкалоид ДОО Загреб, Хрватска	14.822	14.822
Алкалоид ДОО Сараево, Босна и Херцеговина	39	39
Алкалоид ДОО Белград, Србија	43.131	2.537
АЛК&КОС Фармацевтикалс Шпк Приштина, Косово	307	307
Алкалоид ЕООД Софија, Бугарија	2.748	2.748
Алкалоидфарм СА Фрибург, Швајцарија	4.285	4.285
Алкалоид Конс ДООЕЛ Скопје, Македонија	154	154
Алкалоид УСА ЈЛЦ Колумбус, Охајо САД	2.365	2.365
Фондација „Трајче Мукаетов” Скопје, Македонија	3.000	3.000
ООО Алкалоид Рус Москва, Русија	619	619
Алкалоид ДОО Подгорица, Црна Гора	-	-
Алкалоид ФАРМ ДОО Љубљана, Словенија	461	-
	<u>72.488</u>	<u>31.433</u>

Сите поврзани субјекти се 100% сопственост на Алкалоид АД Скопје освен вложувањето во Алкалоид УСА каде учеството изнесува 49%. Во текот на 2010 година регистрирана е нова подружница во Република Словенија, Алкалоид ФАРМ ДОО Љубљана. Подружницата е 100% сопственост на Алкалоид АД Скопје. Досегашната подружница во Словенија се преименува во Алкалоид ИНТ ДОО Љубљана.

Друштвото има претставништва во Русија, Украина и Албанија. Резултатите од работењето на претставништвата се вклучени во финансиските извештаи на матичното друштво.

11. ЗАЛИХИ

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Суровини и материјали	583.742	496.774
Резервни делови	1.747	1.540
Ситен инвентар	2.599	2.181
Производство во тек	141.069	191.120
Готови производи	405.152	322.706
Трговски стоки	55.948	36.477
	<u>1.190.257</u>	<u>1.050.798</u>

(Во илјади Денари)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

12. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИТЕ

Побарувања од купувачи:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Побарувања од купувачи	2.371.306	2.032.491
Минус: Исправка на вредноста	(128.657)	(130.981)
Нето побарувања од купувачи	<u>2.242.649</u>	<u>1.901.510</u>

13. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Аванси	41.329	25.047
Кредити на вработените	15.027	15.027
Побарувања за повеќе платен ДДВ	57.547	37.305
Останати побарувања	126.975	124.576
Минус: Нетековен дел од побарувањата	(37.660)	(19.493)
	<u>203.218</u>	<u>182.462</u>

Нетековните побарувања се однесуваат на кредити на вработените кои доспеваат во период од 3 години и дадени аванси за набавка на основни средства.

Објективната вредност на нетековните побарувања од купувачите и останатите побарувања изнесува:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Нетековен дел од побарувањата	<u>37.660</u>	<u>19.493</u>

Ефективната каматна стапка на нетековните побарувања изнесува:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Ефективната каматна стапка	<u>5,35%</u>	<u>5,35%</u>

Друштвото работи со голем број на купувачи во земјата и странство и поради тоа нема концентрација на кредитен ризик кај побарувањата од купувачите.

Побарувањата за повеќе платен ДДВ на Управата за јавни приходи се надоместуваат редовно.

14. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Пари во банки	60.846	117.006
Пари во благајна	3.012	6.117
	<u>63.858</u>	<u>123.123</u>

(Во илјади Денари)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

15. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ

	Број на акции	Обични акции	Сопствени акции	Вкупно	Премии од акции
На 1 јануари 2009	1.422.846	2.220.127	(13.344)	2.206.783	906
Откуп на сопствени акции	(150)	-	(235)	(235)	(172)
Отуѓување на сопствени акции	-	-	-	-	-
На 31 декември 2009	1.422.696	2.220.127	(13.579)	2.206.548	734
Откуп на сопствени акции	-	-	-	-	-
Отуѓување на сопствени акции	-	-	-	-	-
На 31 декември 2010	1.422.696	2.220.127	(13.579)	2.206.548	734

Вкупниот број на одобрени и издадени акции е 1.431.353 со номинална вредност од ЕУР 25,56 по акција. Издадените акции се платени во целост.

Во текот на 2010 година нема откуп и отуѓување на сопствени акции, така да се останати 8.657 како сопствени обични акции и 3.287 акции резервирани за поранешни сопственици од кои 3.228 приоритетни акции и 59 обични акции стекнати по основ на дивиденда.

16. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ

	Основни средства	Вложувања	Фонд за акции	Резерви за набавка на МСТ	Вкупно
На 1 јануари 2009	1.126.880	(1.060)	245.638	150.931	1.522.389
Поврат од резервите за набавка на МСТ	-	-	-	(150.931)	(150.931)
Ревалоризација на средства	96.462	-	-	-	96.462
Пренос од ревалоризација	(99.346)	-	-	-	(99.346)
Зголемување	-	13	-	-	13
Одложен данок	921	-	-	-	921
На 31 декември 2009	1.124.917	(1.047)	245.638	-	1.369.508
Пренос од ревалоризација	(77.031)	-	-	-	(77.031)
Намалување	-	(85)	-	-	(85)
Одложен данок	(14.033)	-	-	-	(14.033)
На 31 декември 2010	1.033.853	(1.132)	245.638	-	1.278.359

Природата и правата кои произлегуваат од секој вид на останати резерви се:

- Ревалоризационата резерва за материјалните средства произлегува од нивната проценка. Овие резерви не се на располагање на акционерите.
- Резервите за Вложувања произлегуваат од нивната проценка. Овие резерви не се на располагање на акционерите.
- Фондот за акции произлегува од задржаната добивка според одлука на Собрание на акционери и е на располагање на акционерите.
- Резервите за набавка на материјални средства беа задолжителни според Законот за данок на добивка до 2008 година и се вратени според промените во Законот во 2009 година.

(Во илјади Денари)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

17. ОБВРСКИ ЗА КРЕДИТИ

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Нетековни кредити	223	811
Тековни кредити	<u>391.891</u>	<u>412.340</u>
	<u>392.114</u>	<u>413.151</u>

Кредитите од банка во износ од 289.729 илјади Денари се обезбедени со опрема во вредност од 46.492 илјади Денари.

Доспевањето на кредитите е:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
До 1 година	391.891	412.340
Од 1- 3 години	<u>223</u>	<u>811</u>
	<u>392.114</u>	<u>413.151</u>

Кредитите се деноминирани во следните валути:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
ЕУР	41.574	11.470
МКД	<u>350.540</u>	<u>401.681</u>
	<u>392.114</u>	<u>413.151</u>

Ефективната каматна стапка на кредитите изнесува:

	<u>31 декември 2010</u>		<u>31 декември 2009</u>	
	<u>ЕУР</u>	<u>МКД</u>	<u>ЕУР</u>	<u>МКД</u>
Каматна стапка	7%	7 - 8,5%	3 месечен ЕУРИБОР +2%	8 - 10%

18. ОБВРСКИ ЗА ОТПРЕМНИНИ

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Обврски за отпремнини	<u>15.567</u>	<u>12.875</u>

Обврските за отпремнини се пресметани врз основа на законските барања за исплата на две нето просечни плати во моментот на пензионирање, со примена на актуарска пресметка.

(Во илјади Денари)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

18. ОБВРСКИ ЗА ОТПРЕМНИНИ (продолжение)

Износот за отпремнини евидентиран во Билансот на успех изнесува:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
На почеток на годината	12.875	10.974
Зголемување на пресметката	2.887	2.099
Исплатени отпремнини	(195)	(198)
На крај на годината	15.567	12.875

Основните претпоставки користени при пресметка на отпремнините се:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Дисконтна стапка	6,31%	7,07%

19. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЦИ

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Одложени даночни средства	(10.557)	(11.288)
Одложени даночни обврски	27.521	13.488
	16.964	2.200

Одложените даноци од добивка се пресметани со примена на редовната стапка на данок од добивка во висина од 10%.

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
На 1 јануари	2.200	(25)
Одложен данок во Билансот на успех	731	3.146
Одложен данок во главнината	14.033	(921)
На крај на годината	16.964	2.200

(Во илјади Денари)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

19. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЦИ (продолжение)

Движењето на одложените даночни средства и обврски е:

	<u>Исправка на вредноста</u>	<u>Резервирања</u>	<u>Вреднување</u>	<u>Вкупно</u>
На 1 јануари 2009	(13.336)	(1.098)	14.409	(25)
Во Билансот на успех	13.336	(10.190)	-	3.146
Во главнината	-	-	(921)	(921)
На 31 декември 2009	-	(11.288)	13.488	2.200
Во Билансот на успех	-	731	-	731
Во главнината	-	-	14.033	14.033
На 31 декември 2010	-	(10.557)	27.521	16.964

Одложениот данок евидентиран во Билансот на успех е:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Побарувања од купувачи	-	13.336
Обврски за отпремнини	269	(210)
Резервирања за трошоци	462	(9.980)
	731	3.146

Одложениот данок евидентиран во Извештајот за финансиската состојба е:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Земјиште и згради	14.033	(921)
	14.033	921

20. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Обврски кон добавувачите	847.168	693.767
Аванси	6.349	7.862
Обврски кон вработените	46.707	59.163
Дивиденди	3.756	7.876
Останати обврски	95.133	104.058
	999.113	872.726

(Во илјади Денари)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

21. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ОСТАНАТИ ОБВРСКИ И ТРОШОЦИ

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Резервирања за отпремнини	2.693	1.901
	<u>2.693</u>	<u>1.901</u>

22. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Наплатени отпишани побарувања	12.789	48.032
Дивиденди	34	38
Приходи од камати од тековно работење	251	2.304
Позитивни курсни разлики од тековно работење	68.025	49.506
Останати приходи	70.730	43.475
	<u>151.829</u>	<u>143.355</u>

23. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Камати од тековно работење	797	423
Негативни курсни разлики	80.393	51.953
Ефект од отуѓување на придружено правно лице	-	21.129
Останати расходи	120.820	50.373
	<u>202.010</u>	<u>123.878</u>

24. ВИДОВИ НА ТРОШОЦИ

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Суровини и материјали	1.436.595	1.340.789
Надоместоци на вработените	867.145	982.669
Амортизација	260.342	252.777
Енергија и вода	137.697	215.178
Исправка на побарувањата од купувачите	25.216	84.273
Транспорт	86.024	51.401
Промена на залихите	(55.321)	(39.202)
Останати расходи	1.688.957	1.232.124
	<u>4.446.655</u>	<u>4.120.009</u>

(Во илјади Денари)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

25. ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИ

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Бруто плати	718.898	674.504
Останати трошоци на вработени	<u>148.247</u>	<u>308.165</u>
	<u>867.145</u>	<u>982.669</u>
Број на вработени на 31 декември	<u>1.035</u>	<u>1.005</u>

26. ТРОШОЦИ НА ФИНАНСИРАЊЕ

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Курсни разлики (нето) од кредити	(7)	31
Расходи по основ на камати од кредити	<u>(31.908)</u>	<u>(39.755)</u>
	<u>(31.915)</u>	<u>(39.724)</u>

27. ДАНОК НА ДОБИВКА

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Тековен данок на добивка	28.764	39.575
Одложен данок на добивка (Белешка 19)	<u>731</u>	<u>3.146</u>
	<u>29.495</u>	<u>42.721</u>

Данокот од добивка се разликува од износот што би произлегол доколку се употреби основната даночна стапка како што следува:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Добивка пред оданочување	<u>611.073</u>	<u>545.988</u>
Усогласување на расходите	40.988	44.377
Даночни олеснувања и ослободувања	(12.224)	(4.802)
Даночен кредит	<u>731</u>	<u>3.146</u>
Данок на добивка	<u>29.495</u>	<u>42.721</u>

Како резултат на антикризните мерки, во 2009 година во Република Македонија извршена е измена на Законот за данок на добивка, при што приходите веќе не се предмет на оданочување. Со данокот на добивка се оданочуваат даночно непризнаените расходи.

(Во илјади Денари)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

28. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Основна заработка по акција		
Расположлива нето добивка (во Денари)	581.577.640	503.267.196
Број на акции	1.422.696	1.422.696
Основна заработка по акција (во Денари)	<u>408,79</u>	<u>353,74</u>

29. ДИВИДЕНДА

Друштвото не ја евидентира обврската за дивиденди се додека истата не се ратификува на годишното Собрание на акционери.

На 19 април 2010 година на годишното Собрание на акционерите е одобрена пресметка и исплата на бруто дивиденда за 2009 година во износ од 216.293 илјади Денари. Данокот на исплатената дивиденда и другите распределби од добивката изнесуваат 35.105 илјади Денари. Пресметаната дивиденда и даноците за 2009 година се прикажани како намалување од задржаната добивка.

30. ПРЕВЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

Друштвото има превземено обврски по основ на склучени договори со изведувачи за изградба, набавка и одржување на основни средства во износ од 104.536 илјади Денари (2009: 18.738 илјади Денари).

31. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Друштвото има обврска по основ на издадени гаранции од банки кон различни доверители во износ од 32.332 илјади Денари (2009: 26.005 илјади Денари).

32. ОДНОСИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Друштвото нема краен единствен сопственик. Акциите на Друштвото се поседувани од голем број на правни и физички лица.

Алколоид АД Скопје, поседува неколку друштва во земјата и странство, прикажани во Белешка 10. Продажбата на, и набавката од поврзаните субјекти се одвива на принцип на нормални продажни услови и по пазарни цени.

Подолу се дадени трансакциите со поврзаните субјекти:

Продажби на производи и услуги	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Алколоид ДОО Загреб, Хрватска	300.355	273.366
Алколоид ДОО Белград, Србија	99.117	27.038
Алколоид ЕООД Софија, Бугарија	207	856
Алколоид ИНТ ДОО Љубљана, Словенија	207.684	139.809
АЛК&КОС Фармацевтикалс Шпк, Приштина, Косово	196.152	187.644
Алколоид Конс ДООЕЛ Скопје, Македонија	24.155	43.193
ООО Алколоид Рус, Москва, Русија	240.038	-
Алколоидфарм СА Фрибург, Швајцарија	-	261
Алколоид ДОО Сараево, Босна и Херцеговина	652	-
	<u>1.068.360</u>	<u>672.167</u>

(Во илјади Денари)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

32. ОДНОСИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ (продолжение)

Набавка на производи и услуги	2010	2009
Алкалоидфарм СА Фрибург, Швајцарија	208.299	97.702
Алкалоид ДОО Загреб, Хрватска	3.538	15.651
Алкалоид ДОО Белград, Србија	147.289	152.233
Алкалоид ДОО Сараево, Босна и Херцеговина	72.694	60.047
Алкалоид ЕООД Софија, Бугарија	54.868	39.484
Алкалоид ИНТ ДОО Љубљана, Словенија	14.976	3.386
АЛК&КОС Фармацевтикалс Шпк, Приштина, Косово	38.392	30.413
Фондација „Трајче Мукаетов” Скопје, Македонија	7.511	5.789
Алкалоид ДОО Подгорица, Црна Гора	31.141	26.744
ООО Алкалоид Рус Москва, Русија	150.189	15.193
	728.897	446.642

Салдата и трансакциите помеѓу Друштвото и неговите подружници што произлегуваат од продажбата/набавката на производи и услуги, дадени и примени аванси се презентирани подолу:

Побарувања од продажби на производи и услуги	2010	2009
Алкалоидфарм СА Фрибург, Швајцарија	-	261
Алкалоид ДОО Загреб, Хрватска	67.675	156.635
Алкалоид ДОО Белград, Србија	71.657	25.759
Алкалоид ДОО Сараево, Босна и Херцеговина	805	5.659
Алкалоид ЕООД Софија, Бугарија	309	6.917
Алкалоид ИНТ ДОО Љубљана, Словенија	59.886	64.614
АЛК&КОС Фармацевтикалс Шпк, Приштина, Косово	62.756	78.989
Алкалоид Конс ДООЕЛ Скопје, Македонија	60.117	63.217
ООО Алкалоид Рус Москва, Русија	602.601	-
	925.806	402.051

Обврски за набавка на производи и услуги	2010	2009
Алкалоидфарм СА Фрибург, Швајцарија	213.471	157.263
Алкалоид ДОО Загреб, Хрватска	4.114	9.108
АЛК&КОС Фармацевтикалс Шпк Приштина, Косово	7.280	11.377
Алкалоид ДОО Белград, Србија	20.055	13.355
Алкалоид ДОО Сараево, Босна и Херцеговина	4.566	8.802
Алкалоид ЕООД Софија, Бугарија	4.772	8.192
Алкалоид ИНТ ДОО Љубљана, Словенија	36.684	3.059
ООО Алкалоид Рус Москва, Русија	63.657	-
Алкалоид Конс ДООЕЛ Скопје, Македонија	739	-
Алкалоид ДОО Подгорица, Црна Гора	2.797	-
	358.135	211.156

(Во илјади Денари)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

32. ОДНОСИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ (продолжение)

Побарувања за дадени аванси на поврзани субјекти

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Алкалоид Конс ДООЕЛ Скопје, Македонија	17.409	30.641
	<u>17.409</u>	<u>30.641</u>

Побарувања за дадени краткорочни кредити на поврзани субјекти

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Алкалоид ДОО Белград, Србија	12.982	12.978
ООО Алкалоид Рус Москва, Русија	45.195	46.146
	<u>58.177</u>	<u>59.124</u>

Надоместоци на раководството

Во текот на 2010 година на членовите на Управниот одбор на Друштвото не се исплатени надоместоци за учество во одборот. Во текот на 2010 година на членовите на Надзорниот одбор на Друштвото вкупно се исплатени 3.584 илјади Денари (2009: 3.391 илјади Денари).

33. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ

Според Решението за приватизација на градежно земјиште У. бр.26-198/1 донесено од Министерството за финансии - Управа за имотно правни работи на 10.01.2011 година, согласно Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост (Службен весник на РМ бр.4/2005, 13/2007, 165/2008 и 146/2009) градежното земјиште во државна сопственост со вкупна површина од 210.129 м², КО Ѓорче Петров 4 - Влае, запишан во Имотен лист бр.9220 на АКН - Скопје е приватизирано во сопственост на правното лице Алкалоид АД Скопје.

На ден 18.02.2011 година определениот надомест во износ од 100.389 илјади Денари е целосно уплатен.